

THINKING AHEAD OF CHANGE.





The GRAWE Group – grown strength.

Insurances, financial services and real estate constitute the core competencies of GRAWE. Sixteen Central, Eastern and South-Eastern European insurance subsidiaries testify to our international orientation. Over its 190-year success story, the company has been rooted in tradition and characterised by financial stability. With customer-friendly, individual advice and customised products in line with requirements, GRAWE is a guarantor for international quality, coupled with domestic standards of security.

GRAWE Group

Chairman's Letter	5
Group Profit and Loss Account	6
Group Balance Sheet	7
Group Investments / Auditor's Opinion	8

ГРАВЕ осигурување АД Скопје

Statement by the Management Board	9
Profit and Loss Account	10
Investment Structure	14
Auditors' Opinion	15



The GRAWE insurance companies in 2019

1828
Austria



GRAZER WECHSELSEITIGE
Versicherung Aktiengesellschaft

1991
Slovenia



GRAWE
Zavarovalnica d.d.

1993
Croatia



GRAWE HRVATSKA
osiguravajuće d.d.

1997
Hungary



GRAWE
Életbiztosító Zrt.

1997
Beograd



GRAWE
osiguranje a.d.o.

1998
Sarajevo



GRAWE
osiguranje d.d.

1998
Ukraine



ГРАВЕ УКРАЇНА
Страхове АТ

1999
Cyprus



GRAWE
Reinsurance Ltd.

2000
Bulgaria



ГРАВЕ БЪЛГАРИЯ
Застрахователно ЕАД

2000
Romania



GRAWE ROMÂNIA
Asigurare SA

2001
Banja Luka



GRAWE
osiguranje a.d.

2004
Moldova



GRAWE CARAT
Asigurări SA

2004
Podgorica



GRAWE
osiguranje a.d.

2007
Skopje



ГРАВЕ
осигурување ад Скопје

"It is not a matter of predicting the future,
but of being prepared for it."

Pericles, philosopher, 5th century B.C.

THINKING AHEAD OF CHANGE.

2020. We are starting out in a new decade that will entail huge changes for people and our entire planet. The environmental and climate situation, political, societal and social upheavals, effects of the all-embracing digitalisation such as the increasing dependency on technology and virtualisation of our life in real time: This new decade means a host of challenges – also for GRAWE.

How does our internationally active group with around 4,700 employees prepare for it? In addition to the very successful figures of the past year 2019, this annual report contains clear positions in this regard. Because from the history of our company and our activities alone, we are used to continually thinking ahead. And in the interest of our customers, employees and partners to already taking measures today that will also make us successful in the times of change over the next few years.

Note regarding rounding and figures in this annual report: There may be mathematical differences due to computerised rounding when aggregating amounts and percentages.

Gender-specific wording: To make the text easier to read, we have dispensed with any gender-specific differentiation in this report. Corresponding terms apply to both genders in equal measure.



Members of the Board
(from left to right):

Mag. Gerald Gröstenberger, MBA
Board director

Dr. Gernot Reiter
Deputy General Director,
Vice Chairman of the
Board of Directors

Dr. Philipp Meran
Chairman of the Supervisory Board

Mag. Klaus Scheitegel
General Director,
Chairman of the Board of Directors

MMag. Georg Schneider
Board director

Foreword by the Chairmen of the Board

Dear Readers,

Megatrends are changing the world. Digitalisation, neo-ecology, demographic developments and e-mobility are not only bringing radical changes to the everyday life of every one of us, they are also having a huge influence on the global economy. Our companies are therefore called upon to adapt to these new trends and to adjust their processes and products accordingly. GRAWE operates in a future-oriented manner and sees every change as an opportunity for an even better and more modern performance. At the same time, it consciously stands for stability in times of change. Its foresighted business model means that GRAWE is not only able to develop itself further as a group in the long term but also guarantees that it can handle the interests and money of its customers in a responsible manner.

That this strategy works is shown by the history of GRAWE which has developed from a regional fire insurer into an international group with 16 subsidiaries in Central, Eastern and South-Eastern Europe. In addition, GRAWE is not only a reliable partner in insurance matters but also enjoys the trust of its customers and business partners as a provider in the areas of finance and real estate.

In the financial year 2019, the GRAWE Group recorded growth in premiums in the insurance business of 9.20% in non-life and accident insurance and 2.82% in life insurance. This results in an overall increase in premiums of 6.42%. The insurance payouts increased in total by 6.99%. In summary, the GRAWE Group was able to increase the result of the financial year 2018 and thus continues to be on a path to success.

The GRAWE employees made a fundamental contribution to this result. They are the driving force behind the consistently excellent development of our company – we thus owe them our special thanks for this. We would also like to thank our customers for their trust and loyalty. We are delighted that GRAWE was also presented again last year with the “Recommender Award” of the Finance Marketing Federation of Austria (FMVÖ) – for the 12th time in 13 years. In 2019, GRAWE won not only in the category “Insurances nationwide” but was also awarded the highest seal of quality “Excellent customer orientation”.

The interests of its customers and employees are very important for GRAWE – at our company, the focus is on people. That is why we want to offer security, flexibility and quick and good solutions. This also involves

monitoring and using the current megatrends, for instance, to meet new requirements and simplify processes. Irrespective of whether it involves, for example, the safeguarding of our customers against rising everyday risks or against increased pension gaps, or the development opportunities for our employees, we constantly strive to keep pace with the times and to develop our company further.

GRAWE is also aware of its social responsibility. It supports numerous initiatives, events and institutions in the areas of health, environmental protection, education, art, culture and sport. In 2019, the “GRAWE Award”, which is presented every year for special achievements, was bestowed on Styrian Mountain Rescue for its tireless dedication at all times. Also within the framework of numerous partnerships and sponsoring commitments, GRAWE aims to promote those who share its basic values and whose activities it is convinced of.

GRAWE will also continue to opt for a sustainable course on all levels – whether when safeguarding the interests of its customers, whether within the framework of its asset investment or in the selection of its business partners. GRAWE will also use trends such as new technologies and digitalisation for the further development of its products and workflows and position itself accordingly with regard to current topics such as e-mobility or pension provision. In doing so, it will not lose sight of its social and economic responsibility at any time.

In summary, GRAWE generated considerable results in the 2019 financial year and once again effectively implemented its strategy of constant growth. The acquisition of Atos osiguranje (Bijeljina, Bosnia and Herzegovina) in 2018 was followed by the acquisition of EUROSIG AD Skopje (Skopje, North Macedonia) in 2019. Both companies have already been successfully integrated into the GRAWE Group. As an automobile and property insurer, EUROSIG AD Skopje, under the name “GRAWE nezivot Skopje” will from now on supplement the range of services of GRAWE on the North Macedonian market.

GRAWE is thus proving itself to be a group that is constantly growing. To conclude, we would once again like to offer our sincere thanks to our employees, our executives, our long-standing partners as well as our customers. Without your trust and your outstanding achievements, we would not have been able to position ourselves so successfully on the Austrian and European markets.

Yours sincerely,
Klaus Scheitegel

Yours sincerely,
Othmar Ederer

GRAWE Group Profit and Loss Account for Financial Year 2019 (summary)

Profit and Loss Account

	2019	2018
	EUR	TEUR
General Insurance		
1. Earned premiums	463,211,014.31	425,160
2. Allocated investment return transferred from the technical account	152,472.65	146
3. Other technical income	2,088,730.70	1,550
4. Claims accrued	-308,864,854.54	-279,745
5. Increase in the technical provisions	-293,590.90	-298
6. Rebates	-675,226.26	-688
7. Operating expenses	-149,306,267.86	-132,795
8. Other technical charges	-4,199,633.48	-5,834
9. Change in the volatility reserve	3,587,967.00	-4,413
10. Technical account balance	5,700,611.62	3,084
11. Investment income and interest income	67,727,025.35	64,638
12. Investment charges and interest paid	-23,582,941.42	-26,522
13. Capital income transferred to the technical account	-152,472.65	-146
14. Other non-technical income	761,635.88	743
15. Other non-technical charges	-3,880,542.60	-4,267
16. Earnings gross before taxes	46,573,316.18	37,530
Life Insurance		
1. Earned premiums	393,820,549.99	383,308
2. Allocated investment return transferred from the technical account	142,133,639.18	122,837
3. Unrealised gains on investments pursuant to asset item C.	33,005,716.65	2
4. Other technical income	1,802,272.89	2,830
5. Claims accrued	-318,204,816.05	-305,122
6. Increase in the technical provisions	-107,931,832.55	-35,500
7. Decrease in the technical provisions	-1.00	0
8. Rebates	-720,551.11	-606
9. Bonuses and/or policyholders' participation in profits	-28,366,507.06	-22,455
10. Operating expenses	-81,570,423.38	-76,608
11. Other unrealised losses on investments pursuant to asset item C.	-293,004.14	-20,205
12. Other technical charges	-387,520.27	-899
13. Technical account balance	33,287,524.15	47,584
14. Investment income and interest income	164,743,812.72	146,270
15. Investment charges and interest paid	-22,119,794.97	-22,506
16. Capital income transferred to the technical account	-142,133,639.18	-122,837
17. Other non-technical income	11,740,395.05	10,282
18. Other non-technical charges	-4,499,883.75	-7,977
19. Earnings gross before taxes	41,018,414.02	50,815
Total		
1. Earnings gross before taxes of insurance undertakings		
General insurance business	46,573,316.18	37,530
Life insurance	41,018,414.02	50,815
	87,591,730.20	88,345
2. Earnings gross before taxes of credit institutions	64,345,789.26	72,771
3. Earnings gross before taxes in total	151,937,519.46	161,116
4. Taxes on income and earnings	-26,722,186.48	-18,553
5. Profit / Loss for the financial year	125,215,332.98	142,563


GRAWE Group Balance Sheet on 31 December 2019 (summary)

Assets	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
A. Intangible assets	18,402,688	13,670
B. Investments		
I. Land and buildings	725,159,027	618,527
II. Investments in affiliated undertakings and participating interests	31,604,142	30,955
III. Other investments	4,196,057,391	4,037,935
IV. Deposits with ceding undertakings	60,639	73
C. Investments of unit-linked and index-linked life insurance	324,086,035	291,028
D. Receivables	69,239,771	66,475
E. Accrued interest and rent	57,573,329	57,860
F. Other assets	110,892,544	122,440
G. Prepaid expenses	4,268,149	3,229
H. Deferred taxes on the assets side	39,706,959	27,958
I. Assets which derive from credit institutions	5,560,352,501	5,390,712
	11,137,403,176	10,660,860

Liabilities	31.12.2019	31.12.2018
	EUR	TEUR
A. Equity	1,489,729,054	1,363,625
B. Technical provisions, net of reinsurance		
I. Provision for unearned premiums	179,840,990	165,971
II. Life insurance provision	2,806,995,393	2,716,100
III. Provision for claims outstanding	866,947,608	832,426
IV. Provision for rebates	4,442,311	3,765
V. Provision for bonuses and/or policyholders' participation in profits	132,331,455	113,469
VI. Volatility reserve	66,834,873	70,431
VII. Other technical provisions	19,205,184	10,951
C. Technical provisions of unit-linked and index-linked life insurance	320,012,750	298,049
D. Non-technical provisions	123,893,028	107,446
E. Deposits received from reinsurers	4,213,530	3,747
F. Other liabilities	152,746,642	137,404
G. Deferred income	64,024,742	65,248
H. Provisions, liabilities and deferred income, which derive from credit institutions	4,906,185,616	4,772,228
	11,137,403,176	10,660,860

GRAWE Group Investments – a Reliable Basis

At 31 December 2019 the Group's total investments amounted to EUR 8,276 million (2018: EUR 4.978 million), corresponding to a 6.0 % rise with respect to the previous year.



Auditor's Opinion

We have audited the consolidated financial statements of

**GRAWE – Vermögensverwaltung,
Graz, Austria,**

and its subsidiaries (the Group), which comprise the Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2019, and the Consolidated Income Statement, Consolidated Statement of Changes in Equity and Consolidated Statement of Cash Flows for the year then ended, and the Notes to the Consolidated Financial Statements.

In our opinion, the consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of 31 December 2019, and its consolidated financial performance and consolidated cash flows for the year then ended in accordance with, Austrian Generally Accepted Accounting Principles as well as legal or regulatory requirements.

In our opinion, the group management report is consistent with the consolidated financial statements and has been prepared in accordance with legal requirements.

Vienna, 20 March 2020

KPMG Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und
Steuerberatungsgesellschaft
Mag. Thomas Smrekar

PKF CENTURION
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH
Dr. Andreas Staribacher

This report is a shortened translation of the original report in German, which is solely valid.



Одбор на директори:

Гинтер Пухтлер
Зоран Стојановски
Кристоф Цетл
Зоран Лукиќ



ГРАВЕ осигурување АД Скопје Извештај 2019

Граве осигурување АД Скопје и во деловната 2019 година, и покрај зголемената конкуренција е многу добро позиционирано осигурително друштво на пазарот за осигурување на живот во Р. Македонија, а осигурителната премија за осигурување на живот константно расте.

Со своето долгогодишно постоење на пазарот на осигурување во Р.Македонија, Граве осигурување АД Скопје докажа дека ги исполнува сопствените визии и цели, а тоа е на своите осигуреници, соработници и деловни партнери да им обезбеди услуги и деловни односи кои имаат поголема вредност од другите осигурителни куќи.

Целокупното работење на Друштвото се темели на доверба и стабилност нудејќи сигурна финансиска иднина за своите клиенти. Нашите најголеми предности се : меѓународен квалитет на производите, сигурна политика на вложување и грижа за клиентите и нивните интереси.

Граве осигурување АД Скопје е дел од GRAWE групацијата, која има силни, стабилни и долгорочни односи на сите пазари на кои делува.

Годишен извештај 2019



БИЛАНС НА УСПЕХ

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

Белешки

2019

2018

(Во илјади денари)

A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		604.076	559.900
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)	7	493.858	463.822
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7	548.377	514.037
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		–	–
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		–	–
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		–	–
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7	(54.528)	(50.434)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7	26	344
7. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за соосигурување		–	–
8. Промена во бруто резервата за преносна премија – дел за реосигурување	7	(17)	(125)
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8	92.236	79.979
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		–	–
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		–	–
2.1. Приходи од наемнини		–	–
2.2. Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		–	–
2.3. Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		–	–
3. Приходи од камати	8	91.971	79.699
4. Позитивни курсни разлики	8	101	276
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)	8	55	–
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		–	–
6.1. Финансиски вложувања расположливи за продажба		–	–
6.2. Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		–	–
6.3. Останати финансиски вложувања		–	–
7. Останати приходи од вложувања	8	109	4
III. ПРИХОДИ ПО ОСНОВ НА ПРОВИЗИИ ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	9	16.121	14.412
IV. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		1.844	1.682
V. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		17	5

**Извештај за сеопфатна добивка
(Биланс на успех)**

Белешки

2019

2018

(Во илјади денари)

Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(531.521)	(503.015)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	10	(107.642)	(125.659)
1. Бруто исплатени штети	10	(126.319)	(122.405)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		–	–
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		–	–
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	10	15.876	12.738
5. Промени во бруто резервите за штети	10	(2.933)	(24.830)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		–	–
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	10	5.734	8.838
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	11	(276.288)	(247.126)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		(276.288)	(247.126)
1.1. Промени во бруто математичката резерва	11	(276.337)	(247.277)
1.2. Промени во бруто математичката резерва – дел за соосигурување/реосигурување	11	49	151
2. Промени во еквизационата резерва, нето од реосигурување		–	–
2.1. Промени во бруто еквизационата резерва		–	–
2.2. Промени во бруто еквизационата резерва – дел за соосигурување/реосигурување		–	–
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување		–	–
3.1. Промени во останатите бруто технички резерви		–	–
3.2. Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		–	–
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		(1.070)	–
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот	11	(1.109)	–
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување	11	39	–
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		–	–
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		–	–
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		–	–

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

Белешки

2019

2018

(Во илјади денари)

V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		(138.005)	(123.918)
1. Трошоци за стекнување	12	(95.883)	(86.599)
1.1. Провизија	12	(87.961)	(73.891)
1.2. Бруто плати за вработените во внатрешната продажна мрежа	12	(4.873)	(4.724)
1.3. Останати трошоци за стекнување	12	(3.049)	(7.984)
1.4. Промена во одложените трошоци за стекнување (+/-)		-	-
2. Административни трошоци	12	(42.122)	(37.319)
2.1. Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	12	(1.871)	(1.316)
2.2. Трошоци за вработените	12	(17.112)	(15.863)
2.2.1. Плати и надоместоци		(10.997)	(10.509)
2.2.2. Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата		(1.364)	(1.045)
2.2.3. Придонеси од задолжително социјално осигурување		(4.621)	(4.172)
2.2.4. Трошоци за дополнително пензиско осигурување за вработени		-	-
2.2.5. Останати трошоци за вработени		(130)	(137)
2.3. Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		-	-
2.4. Останати административни трошоци		(23.139)	(20.140)
2.4.1. Трошоци за услуги	12	(18.970)	(16.031)
2.4.2. Материјални трошоци	12	(904)	(996)
2.4.3. Трошоци за резервирање и останати трошоци од работењето	12	(3.265)	(3.113)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		(726)	(358)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати	13	(17)	(44)
3. Негативни курсни разлики	13	(571)	(254)
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот – капитална загуба		-	-
5.1. Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2. Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3. Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања	13	(138)	(60)
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		(7.747)	(6.236)
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување	14	(7.747)	(6.236)

**Извештај за сеопфатна добивка
(Биланс на успех)**

Белешки

		2019	2018
(Во илјади денари)			
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		(43)	282
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА		–	–
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		72.555	56.885
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		–	–
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	15	(7.558)	(6.206)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		–	–
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		64.997	50.679
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		–	–

Белешките кон финансиските извештаи се составен дел на овие финансиски извештаи


Финансиските извештаи се одобрени од страна на Одборот на директори на ГРАВЕ Осигурување АД – Скопје на ден 14.02.2020 година.

Извршен директор
Стојановски Зоран



Раководител на сметководствена служба и финансии
Страхилов Славчо
(Овластен сметководител, бр. на уверение 0100783)

Акционерско друштво
за осигурување
ГРАВЕ
СКОПЈЕ





Полисирана премија по години (во денари)

2019	548.376.376
2018	514.037.494
2017	507.197.472
2016	469.994.703
2015	435.288.573
2014	371.554.310
2013	313.843.119
2012	265.377.368

Исплатени штети (во денари)

2019	126.319.204
2018	122.404.576
2017	116.239.229
2016	53.461.533
2015	41.164.703
2014	32.625.111
2013	32.375.758
2012	22.767.722
2011	19.699.129

Нето добивка по години (во 000 денари)

2019	64.997
2018	50.679
2017	60.335
2016	44.776
2015	39.133
2014	27.667
2013	48.389
2012	19.191
2011	16.328



Извештај на независниот ревизор
ГРАВЕ Осигурување АД Скопје

Мнение

Според наше мнение, финансиските извештаи реално и објективно ја прикажуваат финансиска состојба на Друштвото на 31 декември 2019 година, како и неговата финансиска успешност и неговиот паричен тек за годината тогаш завршена, во согласност со регулативата на Агенцијата за супервизија на осигурување.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Годишен извештај за работата на Друштвото изготвен согласно барањата на член 384(г) од Законот за трговски друштва

Согласно изискувањата на член 34(д) од Законот за ревизија, ние известуваме дека историските финансиски информации обелоденети во годишниот извештај на Друштвото, изготвен од раководството согласно барањата на член 384(г) од Законот за трговски друштва, се конзистентни во сите материјални аспекти, со годишната сметка на Друштвото и со финансиските информации обелоденети во ревидираните финансиски извештаи на Друштвото, на и за годината која завршува на 31 декември 2019 година. Раководството е одговорно за изготвување на годишната сметка на Друштвото која што беше одобрена од Одборот на Директори на Друштвото на 14 февруари 2020 година и за изготвување на годишниот извештај на активностите на Друштвото, кој што беше одобрен од Одборот на Директори на Друштвото на 14 февруари 2020 година.

Скопје, 14 февруари 2020 година

ОВЛАСТЕН РЕВИЗОР
Гордана Никушевска

КПМГ Македонија ДОО
Управител
Гордана Никушевска



